



БУГАРИЈА САНДАНСКИ



MEDITE SPA RESORT 5*	01.12.2018 - 31.12.2019	
	недела-четврток	петок-сабота
Двокреветна соба Deluxe (2+0)	41	48
Еднокреветна соба Deluxe (1+1)	66	82
Двокреветна соба Premium (2+1)	43	53
Еднокреветна соба Premium (1+1)	72	87
Junior апартман (2+2)	66	71
Двоспален апартман Luks (4+2)	82	92
MEDITE SPA VILLAS 5*	недела-четврток	петок-сабота
Вила со 1 спална (2+1)	76	94
Вила со 2 спални (4+1)	51	60
Вила со 3 спални (6+1)	43	48
Деца до 11.99 год на дополнително легло	бесплатно	бесплатно
Возрасен на дополнително легло	29	29
Во цената е вклучено: <ul style="list-style-type: none">• Ноќевање со појадок• користење на спа центарот на хотелот Медите, базен со минерална вода, џакузи, сауна, парна бања, солена соба, соба за релаксација, фитнес центар• сеф на рецепција• паркинг• туристичка такса		
Доплати: <ul style="list-style-type: none">• Доплата за НВ (Појадок и вечера):<ul style="list-style-type: none">- Возрасен – 15 евра- Деца до 11.99 год- 8 евра• Доплата за ФВ (појадок, ручек, вечера):<ul style="list-style-type: none">- Возрасен - 24 евра- Деца до 11.99 год – 13 евра		

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и СКТМ



БУГАРИЈА САНДАНСКИ



АРАТ HOTEL MEDITE 3*		01.12-31.12.2019	
Двокреветна соба (2+1)		13	
Еднокреветна соба (1+1)		20	
Студио (2+1)		21	
Едноспален апартамент (2 + 2)		23	
Двоспален апартамент (4+1)		14	
Деца до 1.99 год на дополнително легло	бесплатно	бесплатно	
Деца од 2-11.99 год на дополнително легло	8	8	
Возрасен на дополнително легло	14	14	
Во цената е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• Ноќевање• паркинг• туристичка такса			
Доплати:			
<ul style="list-style-type: none">• Доплата за појадок: – 6 евра од ден• Доплата за ручек: возрасни- 8 евра , деца до 11.99 год - 5 евра• Доплата за вечета: возрасни- 15 евра, деца до 11.99 год 8 евра• Доплата за користење на спа центарот (базен, сауна, парна бања, џакузи, солена соба, соба за релаксација, фитнес) – 11 евра по лице до ден			

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ